

**Конвенции на Меѓународната организација на трудот кои ги има  
ратификувано Република Македонија:**

1. Конвенција за невработеност, 1919 , (бр.2 )
2. Конвенција за заштита на мајчинството, 1919, (бр.3)
3. Конвенција за надомест во случај на невработеност (при уништување на бродот), 1920, (бр.8)
4. Конвенција за вработувања во морепловството, 1920, (бр.9)
5. Конвенција за правото на здружување ( во земјоделството), 1921, (бр.11)
6. Конвенција за надомест на работниците ( во земјоделството), 1921, (бр.12)
7. Конвенција за белото олово ( боење), 1921, (бр.13) ратификувана 17.11.1991
8. Конвенција за неделен одмор (во индустријата), 1921, (бр.14)
9. Конвенција за медицинско испитување на младите лица ( вработени во морепловство) , (бр. 16)
10. Конвенција за надоместок на работниците (повреди при работа), 1925, (бр.17 )
11. Конвенција за надоместок на работниците (заболување на работно место), 1925, (бр.18)
12. Конвенција за еднаков третман (надоместок во случај на несреќи), 1925, (бр.19)
13. Конвенција за одредби при договорање со морепловците, 1926, 9бр.22)
14. Конвенција за репатрација на морепловците, 1926, (бр.23)
15. Конвенција за осигурување во случај на болест (во индустријата), 1927, (бр.24)
16. Конвенција за осигурување во случај на болест (во земјоделството), 1927, (бр.25)
17. Конвенција за означување на тежина (пакети транспортирани со бродови), 1929, (бр.27)
18. Конвенција за принудната работа, 1930, (бр.29)
19. Конвенција (ревидирана) за заштита од несреќи (на работници на доковите), 1932, (бр. 32)
20. Конвенција за подземна работа (на жени), 1935, (бр.45)
21. Конвенција за одржување на пензиските права на мигрантите, 1935, (бр.48)
22. Конвенција за сертификати за компетентност на офицерите, 1936, (бр.53)
23. Конвенција за осигурување во случај на болест (во морепловството), 1936, (бр.56)
24. Конвенција за издавање сертификати за готвачи на брод, 1946, (бр.69)
25. Конвенција за медицинско испитување (на тие кои работат на море), 1946, (бр.73 )
26. Конвенција за сертификати за оспособени морнари, 1946, (бр.74)
27. Конвенција за ревизија на завршните одредби, 1946, (бр.80)

28. Конвенција за трудова инспекција, 1947, (бр.81)
29. Конвенција за слобода на здружување и заштита на правото на организирање, 1948, (бр.87)
30. Конвенција за службата за вработување, 1948, (бр.88)
31. Конвенција (ревидирана) за ноќна работа (на жени), 1948, (бр.89)
32. Конвенција (ревидирана) за ноќна работа на млади лица (во индустријата, 1948 (бр.90)
33. Конвенција за платен одмор (на морепловците), 1949, (бр.91)
34. Конвенција (ревидирана) за сместување на екипажот на брод, 1949, (бр.92)
35. Конвенција (ревидирана) за миграција за вработување, 1949, (бр.97)
36. Конвенција за право на организирање и колективно договарање, 1949, (бр.98)
37. Конвенција за еднаквост на платите за работа со еднаква вредност, 1951, ( бр.100)
38. Конвенција за социјална сигурност (минимум стандарди), 1952, (бр.102)
39. Конвенција (ревидирана) за заштита на мајчинството, 1952 , (бр.103)
40. Конвенција за укинување на принудната работа, 1957, (бр.105)
41. Конвенција за неделен одмор (трговија и канцеларии), 1957, (бр.106)
42. Конвенција (ревидирана) за плати, часови на работа ( на море), 1958, (бр.109)
43. Конвенција за дискриминацијата (во однос на вработување и професија), 1958, (бр.111)
44. Конвенција за медицински испитувања (на рибарите), 1959, (бр.113)
45. Конвенција за одредби при договарање со рибарите, 1959, (бр.114)
46. Конвенција за ревизија на завршните одредби, 1961, (бр.116)
47. Конвенција за чување на опремата, 1963, (бр.119)
48. Конвенција за бенифиции поради повреда при работа, 1964, (бр.121)
49. Конвенција за политика на вработување, 1964, (бр.122)
50. Конвенција за сместување на екипажот (рибари), 1966, (бр.126)
51. Конвенција за трудова инспекција ( во земјоделството), 1969, (бр.129)
52. Конвенција за одредување на минимална плата, 1970, (бр.131)
53. Конвенција (ревидирана) за платен годишен одмор, 1970, (бр.132)
54. Конвенција за претставници на работниците, 1971, (бр.135)
55. Конвенција за бензол, 1971, (бр.136) ратификувана 17.11.1991
56. Конвенција за минимална возраст при вработување, 1973, (бр.138)
57. Конвенција за изложеност на канцерогени супстанции на работно место, 1974, (бр.139)
58. Конвенција за платено отсуство поради образование, 1974, (бр.140)
59. Конвенција за развој на човечките ресурси, 1975, (бр.142)
60. Конвенција за работници мигранти (дополнителни одредби), 1975, (бр.143)
61. Конвенција за трипартитни консултации (меѓународни стандарди на трудот), 1976, (бр.144)

62. Конвенција за работна средина (загадување на воздух, бучава и вибрации), 1977, (бр. 148)
63. Конвенција за безбедност и здравје при работа, (бр.155)
64. Конвенција за работници со семејни обврски, 1981, (бр.156)
65. Конвенција за престанок на работен однос, 1982, (бр.158)
66. Конвенција за професионална рехабилитација и вработување (на инвалидизирани лица), 1983, (бр.159)
67. Конвенција за служби за заштита на здравјето при работа, 1985, (бр.161)
68. Конвенција за азбест, 1986, (бр.162)
69. Конвенција за најлошите форми на детски труд, 1999, (бр.182)
70. Конвенцијата за трудовите клаузули во јавните договори, 1949, (бр.94)
71. Конвенција за заштита на мајчинството, 2000, (бр. 183)
72. Конвенција за работа дома, 1996, (бр. 177)
73. Конвенција за приватните агенции за вработување, 1997, (бр. 181)
74. Конвенција за Промотивна рамка за безбедност и здравје при работа, 200, (бр.187)
75. Конвенција за трудова администрација (бр. 150)
76. Конвенција за работни односи (во јавните служби) (бр. 151)
77. Конвенција за колективно договарање (бр.154).